



ЦРКВАТА "ОЧЕ НАШ" ВО МАСЛИНОВАТА ГОРА И ПЕШТЕРАТА "ВЕРУВАМ" - "СИМБОЛОТ НА ВЕРАТА"

На прекрасната Маслинова Гора, на ридот над Гетсиманскиот руски женски манастир, била подигната црквата "Оче Наш" (поранешната базилика Елеона - Маслиник). Првата базилика ја изградила царицата Елена во IV век (326-333 година). Оваа црква имала димензии - должина 57 метри, а широчина 18,5 м. Познато е дека црквата имала два реда столбови. Од неа се протегал прекрасен поглед на стариот град Ерусалим. Црквата "Оче Наш" била посветена на поуките на апостолите за уривањето на Ерусалим, но и за крајот на светот.

сакав да ги соберам чедата твои, како кокошка што ги собира пилињата свои под крилја, а вие нејќевте. Ете, ви се остава вашиот дом пуст. Оти, ви велам: нема да Ме видите отсега дури не кажете: Благословен е Оној, Кој иде во името Господово!"

И кога излезе Исус од храмот и си одеше, се приближија до Него учениците Негови за да Му ги покажат зградите на храмот. А Исус им рече: "Гледате ли сè тоа? Вистина, ви велам: нема да остане тука ниту камен на камен, а да не биде урнат".

И кога седеше во Елеонската Гора, при Него дојдоа

учениците Негови насамо и Му рекоа: "Кажи ни, кога ќе биде тоа, и каков ќе биде знакот за Твоето доаѓање и за свршетокот на светот?"

Христос им зборува за Неговото Второ доаѓање и за крајот на светот: "Пазете се, да не ве излаже некој; зашто мнозина ќе дојдат во Мое име, говорејќи: Јас сум Христос! и ќе прелажат мнозина... ќе се дигне народ против народ и царство против царство; и на места ќе има глад, помор и потреси; ... ќе ве предадат на маки и ќе ве убијат; и ќе бидете мразени од сите народи, заради Моето име ... Многу лажни пророци ќе се

појават и ќе прелажат мнозина; и бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе олади. А кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. И ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по цел свет, за сведоштво на сите народи; и тогаш ќе дојде крајот... ќе се појават лажни христоси и лажни пророци, и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, избраните... како молњата што излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот Човечки... И веднаш, по маките на тие дни, сонцето ќе потемни и Месечината нема да

ЧОВЕЧКАТА ДУША ЗБОРУВА СО БОГА ПРЕКУ "ГОСПОДОВАТА МОЛИТВА"

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ПРЕКОРУВАЊЕ ЗА ВОДАЧИ СЛЕПИ

Исус ги укорува книжниците и фарисеите. Зборува за тешките гревови на Ерусалим. Пророкува за разурнувањето на Храмот:

"Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери..., тешко вам, водачи слепи... Безумни и слепи...!" "...Ете, Јас испраќам при вас пророци и мудреци и книжници; едните ќе ги убиете и распнете, а другите ќе ги биете по синагогите и ќе ги прогонувате од град в град; за да падне врз вас сета праведна крв која е пролеана на земјата, од крвта на праведниот Авел па до крвта на Захарија, синот Варахиин, кого го убивте меѓу храмот и жртвеникот. Вистина, ви велам: сè тоа ќе падне врз овој род.

Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените при тебе! Колку пати



ПОГЛЕД ОД МАСЛИНОВА ГОРА НА СТАРИОТ ЕРУСАЛИМ МЕГУ НИВ Е ДОЛИНАТА КЕДРОН

"...Ете, Јас испраќам при вас пророци и мудреци и книжници; едните ќе ги убиете и распнете, а другите ќе ги биете по синагогите и ќе ги прогонувате од град в град..."

"Го гледате ли сè тоа? Вистина, ви велам: нема да остане тука ниту камен на камен, а да не биде урнат".

"Кажи ни, кога ќе биде тоа, и каков ќе биде знакот за Твоето доаѓање и за свршетокот на светот?"

ја дава својата светлина, и ѕвездите ќе попаѓаат од небото, и силите небески ќе попуштат. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот Човечки и ќе се расплачат сите земни племиња, и ќе Го видат Синот Човечки како иде на небеските облаци, со голема слава и сила; и ќе ги испрати Своите ангели со голем трубен глас, и ќе ги соберат Неговите избраници од четирите ветра, од едниот до другиот крај на небесата... Вистина ви велам: нема да премине овој род, додека сè тоа не се исполни. Небото и земјата ќе преминат, но зборовите Мои нема да преминат. А за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, а само Мојот Отец; ... Па, така, бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде Вашиот Господ. Затоа бидете и вие готови, зашто во кој час и не мислите, ќе дојде Синот Човечки". (Мат. 24, 1-44)

ПОУКА ЗА МОЛИТВА

Според наведеното може да се констатира дека во Светото Писмо е спомнато како на Маслиновата Гора Господ им дава поуки на апостолите за рушењето на Ерусалим и за крајот на светот.

Поуките им ги кажал во една пештера која се наоѓала во црквата.

Се смета дека тука, на тоа место на Маслиновата Гора, Господ Исус Христос ја изговорил молитвата "Оче Наш", за да ги научи апостолите како да се молат на Бога.

Еднаш беше Он на едно место и се молеше, и кога престана, еден од Неговите ученици Му рече: "Господи, научи нè да се молиме, како што ти научи Јован учениците свои". А Он им рече: "Кога се молите, говорете: Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името Твое; да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата: лебот наш насушен дај ни го денес; и прости ни ги нашите гревови, зашто и ние самите му ги проштеваме на секој наш должник; и не нè воведувај во искушение, но избави нè од лукавиот!" (Лука 11, 1-4)

Елеонската црква, една од трите најголеми византиски цркви во Палестина, ја разурнале Персијците, на почетокот на VII век.

Крстоносците ја поправиле и црквата ја нарекле "Оче Наш".

Подоцна муслиманите ја урнале оваа црква.

Денес пештерата и остатоците на оригиналната црква се наоѓаат во основите на црквата "Оче Наш", или "Господовата Молитва", по кои, основите на старата црква всушност се реконструирани.

Старата пештера во која Исус често престојувал кога доаѓал во Ерусалим, била многу оштетена. Подоцна е поправена. За да се стигне до неа треба да се помине низ еден мал двор. На ова свето место кое го осветил Исус со своето присуство, поклониците ја изговараат на свој мајчин јазик, со особена благодарност кон Бога, молитвата "Оче Наш", која поради тоа



ВО СТАРИОТ ЕРУСАЛИМ, НА МАСЛИНОВАТА ГОРА, СПАСИТЕЛОТ И ЖИВОТОДАВЕЦОТ ЈА ИСКАЖАЛ МОЛИТВАТА "ОЧЕ НАШ"

"Пазете се, да не ве излаже некој; зашто мнозина ќе дојдат во Мое име, говорейќи: Јас сум Христос! и ќе прелажат мнозина... ќе се дигне народ против народ и царство против царство; и на места ќе има глад, помор и потреси; ... ќе ве предадат на маки и ќе ве убијат; и ќе бидете мразени од сите народи, заради Моето име...".
"Кога се молите, говорете: Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името Твое; да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата: лебот наш насушен дај ни го денес; и прости ни ги нашите гревови, зашто и ние самите му ги проштеваме на секој наш должник; и не нè воведувај во искушение, но избави нè од лукавиот!"

што и Самиот Господ ни ја оставил, се вика "Господова Молитва". Всушност, молитвата е разговор на човечката душа со Бога. "Господовата Молитва" е составена од обраќање (зашто Му се обраќаме на Бога со зборовите "Оче Наш", седум молби и славословие).

Се поставува прашање зошто не му се обраќаме на Бога со зборовите "Оче Мој"? Затоа што само несоздадениот, но родениот Син Божји, има право да Му се обраќа така. Но, ние создадените и усвоените синови и ќерки Негови преку доброволната жртва на Неговиот Син, има-

ме чест и право Неговиот Отец да Го нарекуваме и наш Отец. Но, се разбира, само оние кои Го признаваат Бога за свој небески Отец можат да се сметаат за браќа и сестри, како деца на својот заеднички небески Отец. Значи, кога се изговара "Господовата Молитва" ги употребуваме зборовите "Оче Наш", за нашиот Отец заеднички, за Отецот на сите луѓе.

На почетокот на XX век, 1920 година, на местото на базиликата која била изградена од Светите цар Константин и царица Елена од IV век, почнала изградбата на сегашната црква. Ходникот на црквата има украсни готски лакови. Меѓу столбовите на црквата има 28 простори. По должината на ходникот и на вратата на пештерата се наоѓаат керамички плочки, на кои со сини емајлирани букви е напишана молитвата "Оче Наш", на 62 различни јазика. Забележително е што на местото каде што завршува ходникот, молитвата "Оче Наш" е напишана на црковно-словенски јазик.

Овде, до XIX век, се наоѓал кармелитски, католички женски манастир.

Во близина на црквата "Оче Наш" се наоѓа една капела од XIV век, која ја нарекуваат пештера "Верувам". Во неа поклониците го читаат "Симболот на верата":

Верувам во Единиот Бог Отец, Седржител, Творец на небото и на земјата, на сè видно и невидливо; И во Единиот Господ Исус Христос, Син Божји, Единороден, Кој е роден од Отецот пред сите векови. Светлина од Светлина, вистински Бог од вистинскиот Бог, роден, нестворен, едносуштен со Отецот, преку Кого сè постана; ... И во Светиот Дух, Господ, Кој животно твори, Кој излегува од Отецот, на Кого се поклонуваме и Го славиме заедно со Отецот и Синот, и Кој говорел преку пророците...

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд